

Лесен кеш кредит

Лесен кеш кредит е производ на Банката наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, кои имаат сметка во Охридска банка.

Лесен кеш кредит во денари

Понуда и промотивни каматни стапки важечки од 01.10.2020 – 15.01.2021 година

Понуда (2 + 8): Фиксна каматна стапка за првите две години, а за останатиот период каматната стапка е променлива (фиксна маргина+ 6 месечен СКИБОР ВАР)

Лесен Кеш кредит во денари:

- Првите две години – каматна стапка од **5,00%** (СВТ 5,12%)
- Од третата година до крајот на периодот на отплата –променлива каматна стапка (фиксна маргина + 6 месечен СКИБОР ВАР), во моментов од **7,55%** (СВТ 7,82%).

Каматните стапки се различни за различните клиентски групи.

Надоместоци за одобрување на кредитот

- **Без административен трошок (промотивна понуда од 01.10.2020- 15.01.2021 година)**
- Трошоци: за меница – од 100 до 500 денари, за апликација – 400 денари, за одржување на трансакциската сметка – 30 денари месечно (трошокот за пензионери изнесува 20 денари), провизија за проверка во Македонското кредитно биро – 400 денари.
- Без провизија за предвремена отплата

Обезбедување

За кредити до 750.000 денари – без жирант и без солемнизиран договор

Од 750.001 до 1.500.000 денари – 1 жирант или солемнизиран договор*

- Административна забрана и меница од барателите

- За вработените во јавната администрација и за вработени во селектирани институции, за повластените клиенти и за клиентите на платен список класифицирани во спогодбите Тип 1 и Тип 2 и за пензионери, за кредит до 750.000 денари - без жиранти, за кредит од 750.001 до 1 500.000 денари – 1 жирант или солемнизиран договор
- За клиентите на платен список со спогодбата Тип 3, за останати клиенти на платен список, иматели на сметка и за клиентите вработени на определено време, за кредит до 300.000 денари без жиранти, за кредит над 300.001 денар- 1 жирант или солемнизација на договорот

Критериуми:

- Процентот на задолженост варира од 35% до 55% во зависност од висината на месечните примања и клиентската група
- При доспевање на последниот ануитет возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 71 години

РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН ПРИМЕР

1. Пример за кеш кредит:

За кредит во износ од 1,500.000 денари, со рок на отплата 120 месеци, месечната рата за првите две години изнесува 15,913 денари, административниот трошок 0 денари, трошок за апликација 400 денари, трошок за проверка во Македонско кредитно биро 400 денари, а СВТ од 5,12%. После втората година, каматната стапка е променлива (фиксна маргина + 6М СКИБОР ВАР), а пресметано на 30.09.2020, месечната рата изнесува 17.484 денари, а СВТ од 7,82%.